



Чизкејк во чаша

Ова е неверојатно лесен рецепт за Чизкејк кој не треба да се пече и не одзема воопшто време - кога е премногу топло и не сакате да поминете многу време во кујната, подгответе го овој рецепт и УЖИВАЈТЕ!



Состојки:

- Една рака јагоди
- 250 грама крем сирење
- 4 супени лажици шеќер во прав
- Екстракт од ванила (по желба)
- 8 бисквити
- 50 грама путер

Чекор 1

Во една тава стопете го путерот и додадете ги искршените бисквити. Убаво промешајте.

Нема потреба да додавате шеќер бидејќи бисквитите се благи.

Чекор 2

Направете ја смесата од крем сирење, шеќер во прав и екстракт од ванила.

Овие состојки убаво промешајте ги.

Чекор 3

Исечкајте ги јагодите или пак некое друго сезонско овошје, кое ви е при рака.

Чекор 4

Време е да го послужите Чизкејкот во чаши - одберете некоја поубава стаклена чаша и на дното ставете и бисквитите.

Над нив додадете ја мешавината од крем сирење, па јагодите.

Направете неколку вакви слоеви додека да ја наполните чашата.

Одозгора украсете со сечкани јагоди.



Совет

Додадете и малку нане и оставете ги чашите во фрижидер. Време е да се опуштите и да уживате пред да ви пристигнат гостите. Се е под контрола.

Користени производи:



Садови за матење



Ти благодариме што си дел од МоиРецепти заедницата.
Испрати го твојот омилен рецепт на www.moirecepti.mk